


ЗАЕДНО СО ПРИЈАТЕЛИТЕ ЌЕ СЕ БОРИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, НИЕ НЕ СМЕЕЕМЕ ДА ГО ЗАБОРАВИМЕ ИДЕАЛОТ НА ПРЕДЦИТЕ



☀ Господине Колоски, Обединетата македонска дијаспора веќе подолго време работи на зачувувањето на уставното име на Република Македонија, но и за одбраната на македонското малцинство кое живее во соседните држави. Во период кога се засилува грчката антимакедонска кампања за негирање на сè што е македонско, ОМД ги интензивира своите активности во насока на одбрана на нашинците во Грција... Деновиве делегација од ОМД е во Македонија. Што ќе биде приоритет во Вашите активности?

КОЛОСКИ: Приоритет на нашите активности е да им докажеме на македонската Влада и на македонските институции и народ дека ние ги поддржуваме Македонија и македонскиот народ, чии граѓани имаат право да се на-

рекуваат Македонци. Нашиот идентитет е македонски, нашата држава е Р Македонија, а нашата култура и јазик се македонски. Македонската дијаспора не прифаќа ниту придавки, ниту додавки на името Република Македонија. Ние секогаш ќе бидеме Македонци, а нашата држава ќе биде Македонија. Тоа им го кажуваме и на странските дипломати во Р Македонија.

☀ Во рамките на активностите на ОМД, кои се во насока на македонско лобирање, е и Вашата посета на 150 американски сенатори и конгресмени, кои ви ветице дека нема да го поддржат грчкиот став. Всушност, се најавува и група на пријателство во Конгресот, чие формирање е во процедура...

КОЛОСКИ: Неодамна, за три дена нашите волонтери ги посетија канцелариите на 150 конгресмени и сенатори. Повеќето од нив се согласија да го поддржат македонскиот став околу името, а неколкумина прифатија да се зачленат кога во Конгресот ќе се формира група на пријатели за Македонија. Процедурата за формирањето на групата е во тек и се надеваме дека на идниот 111

конгрес, кон февруари, ќе можеме и официјално да ја формираме. Не би ја ни почнувале групата на пријателство ако уште на почетокот немавме 25-30 конгресмени.

☀ Обединетата македонска дијаспора остро протестираше до американскиот Стејт департмент поради официјалното користење на кратенката ФИРОМ од страна на амбасадорот на САД во Атина, Даниел Спекхард. Воедно, го поздравивте и писмото на премиерот Груевски до Караманлис, во кое тој побара враќање на имотите на протераните Македонци и решавање на статусот на македонското малцинство во Грција...

КОЛОСКИ: Случајно ја отворивме веб-страницата на американската Амбасада во Атина, каде прочитавме дека на Конгресот на најстарата грчка организација во Америка говор одржал амбасадорот Спекхард, при што го употребил зборот ФИРОМ. Во поголемиот дел од говорот тој зборувал за односите меѓу Грција и Скопје, а не кажувал Грција и Македонија или, пак, Атина и Скопје, што би било правилно. Ние остро реагиравме и до Стејт департментот



Разговорот го водеше:
Жаклина МИТЕВСКА



и до Амбасадата на САД во Грција. Добивме одговор дека ја користеле кратенката ФИРОМ од аспект на НАТО. Потенцираа дека тоа не е став на Америка, но дека така е постапено поради притисокот на Грците, зашто доколку некој каже Македонија може да се случи веднаш да биде отповикан од функцијата. Исто така, заедно со претставниците на Меѓународното движење за човекови права изјавивме дека го поздравуваме писмото кое премиерот Груевски му го упати на премиерот Караманлис. Ова е прв пат една Влада на Република Македонија да изјави и да заземе став за децата бегалци. Тоа особено е за поздравување, затоа што повеќе од 70 проценти од нашите членови по потекло се од Егејскиот дел на Македонија или се деца бегалци и за нив е разбирливо дека Р Македонија ќе ги застапува нивните интереси.

☀ Организацијата "Поткрепете ја Македонија" е дел од Обединетата дијаспора. Таа најави собирање потписи и нивно доставување до австралискиот Парламент, со барање Австралија да нè признае под уставното име, а ОМД ја поддржа во нејзините активности...

"Татко ми е роден во Белица, Кичевско, по потекло од Мала Преспа, мајка ми е од Бучим, Прилепско-крушевско, по потекло од Солунска општина. Работам во адвокатска фирма како лобист за други држави. Се гордеам што денес сум во Редакцијата на "Македонско сонце", неделник за дијаспората, кој ја кажува вистината за Македонија и за македонската кауза. Кога бевме мали татко ми ќе нè седнеше мене и сестра ми и ни го читаше "Македонско сонце", велејќи ни дека мораме да ги зачуваме историјата, културата, јазикот... Кога имав 16 години, непосредно пред да почине, татко ми постојано го читаше написот објавен во неделникот, каде мене ме спомнуваа и многу се гордееше. Уште од тогаш кај мене постои изразена желба и волја, волонтерски, да правам сè што можам за Македонија. Нашите дедовци и предци гинеле за Македонија и тие жртви ние не смеаме да ги заборавиме.

КОЛОСКИ: Да. Ние ја поддржуваме организацијата "Поткрепете ја Македонија" и им даваме целосна поддршка во собирањето на овие потписи за признавање на Македонија од страна на Владата на Австралија. Ние на светот му ја кажуваме вистината за македонската кауза. Исто така, и ние ќе се ангажираме за да помогнеме што побрзо да се соберат тие потписи и што побрзо Австралија да го признае уставното име на Република Македонија.

☀ Познати се Вашите апели до грчката, но и до бугарската Влада, во која порачувате тие да се соочат со обврските со ЕУ регулативите, ОН конвенциите и со меѓународните закони за човекови права... Но, освен парични казни за нив, нема никакво подобрување во однос на правата на македонското малцинство. Сметате ли дека сега, откако државава застана во одбрана на македонското малцинство во Грција, но и откако Груевски упати писмо до Караманлис, како и до Баросо, работите ќе се поместат од мртва точка?

КОЛОСКИ: Секој апел или писмо е чекор напред за нашата кауза. Сепак, Европската унија преку нејзините институции, како Европскиот суд за човекови права, треба да изврши притисок врз Грција и врз Бугарија за да го издејствува решението од судскиот процес во 2005 година. Грција и Бугарија имаат обврска да му дадат право на македонското малцинство, но не само нему, туку и на сите малцинства кои таму живеат. Тие како членки на НАТО и на Европската унија, и како потписници на Декларацијата за човекови права во Обединетите нации, имаат должност да го признаат македонското малцинство и да спроведат попис на македонскиот народ во тие држави, за да се дознае бројката на тамошните Македонци, но и да им се овозможат сите права на нивниот мајчин јазик.

☀ Како успевате да му се спротивставите на грчкото лоби кое многу силно е развиено во Америка, Канада, во Австралија, за разлика од македонското, кое и не е толку развиено?

КОЛОСКИ: За жал, досега не бевме организирани. Токму затоа и во 2004 година ја формиравме нашата организација, а најголема причина за тоа беше осознавањето дека доволно ги трпевме притисоците. Никако не смеаме да дозволиме соседите да ни ја кројат судбината. Ние сме тие кои треба да ја кројат судбината на Македонија и на македонскиот народ. Така, во 2004 година една група млади ентузијастички од цел свет донесе одлука дека мора да се формира цврсто македонско лоби во Вашингтон. Искрено да ви кажам сега се плашат од нас. Во грчките весници пишува дека ние сме донирале 300.000 долари за претседателската кампања на сенаторот Меккејн. Тоа апсолутно не е точно, затоа што нашата организација е невладина, непартиска и непрофитна. Ние соработуваме со сите луѓе во Америка, Канада, Австралија, како и со сите кои и мислат добро на Македонија.

☀ Лобиравте и во американскиот Конгрес и Сенат. Заедно со конгресменот Џорџ Лугер ја спроведувавте кампањата "Македонија во НАТО"...

КОЛОСКИ: Нашата кампања "Македонија во НАТО" во 2008 година беше поддржана и од неколку членови од Демократската и од Републиканската партија. Собравме неколку конгресмени и секој месец еден конгресмен им испраќаше барем по едно писмо на колегите. Независно дали тоа беше конгресменот Пасквел од Њу Џерси, госпоѓата Милер од Мичиген... Сенаторот Лугер застана позади македонското лоби, исто така, ја поддржа и афирмацијата за влез на Македонија во НАТО, бидејќи тоа не е само интерес на Македонија, туку и на Америка и на цел свет. За Ма-



ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРА

кедонија е важно нејзините граници да бидат сигурни и таа да се развива како мирна, демократска и стабилна држава. Меѓународната заедница и државите во светот не треба од нас да бараат да го менуваме името и идентитетот за да влеземе во ЕУ и во НАТО.

☀️ Кога станува збор за политичкиот живот во РМ велите дека не сакате да носите одлуки за луѓето кои живеат во Македонија, туку само сакате да ја доближите дијаспората до матичната земја. Сепак, инсистирате во измените на Изборниот законик да бидат вметнати 4, наместо предвидените 3 пратенички места од дијаспората, односно покрај Европа, Америка и Австралија, да се додаде и Канада...

КОЛОСКИ: Ние како дијаспора им стоиме на располагање на Р Македонија и на македонскиот народ. Сакаме нему да му помогнеме и што повеќе да се доближиме до него. Како што знаете, од македонската дијаспора од цел свет во Македонија влегува една милијарда евра. Повеќето од тие пари се даваат за купување куќи, автомобили, за нивните одмори. Но, мора да се направи чекор напред и во однос на инвестициите за да може македонската дијаспора да инвестира во иднината на татковина. Од Владата бараме во предлогот за пратенички места од дијаспората да се направи промена и да се зголеми бројката, бидејќи не може да има само еден претставник од Северна Америка. Мораме да имаме четири пратеници, односно пратеници од Европа, Америка, Австралија и Канада. Исто така, би

сакале да гласаме и за изборот на претседател на Р Македонија. Во овој контекст е и барањето да се гласа во нашите дипломатско-конзуларни претставништва.

☀️ Во однос на заживувањето на економијата став на ОМД е дека во Македонија треба да се засилат судските постапки, да се намали корупцијата и да се подобри бизнис климата, за да можат да дојдат странски инвестиции. Има ли подобрување на тоа поле или сè уште тапкаме во место?

КОЛОСКИ: Македонската дијаспора претежно е разочарана од тоа како последните 18 години функционира македонската економија. Нашите инвестиции во Македонија не се сигурни, судскиот систем сè уште треба да се реформира. Кога почна кампањата "Инвестирајте во Македонија" нашата организација ја поддржа и ѝ ја донираше веб-страницата. Ќе помогнеме за сè што можеме, да донесеме не само македонски инвестиции од дијаспората, туку и странски. Но, многу е битно да се спроведат судските реформи и да се подобри бизнис климата. На пример, многу е лесно да се регистрира компанија, но потешко е да се добие градежна дозвола, а во системот сè уште ги има митото и корупцијата. Тоа мора да се смени. Тоа не е критика, туку порака до Владата, до опозицијата и до институциите во Македонија, да го подобрат системот и да воспостават подобра клима за да можат нашите луѓе од дијаспората да инвестираат.

☀️ Во едно интервју изјавивте дека ОМД е формирана со цел да ја задоволи потребата за македонски глас во главниот град на САД, Вашингтон. Оваа организација веќе е лидер во продлабочувањето на пријателствата меѓу САД, ОН и НАТО со Македонија. Што всушност претставува ОМД? Освен канцелариите во САД, Канада и во Австралија, планирате ли такви да отворите на Нов Зеланд, како и во Европа? Работите ли во насока на тоа сите да се обединат?

КОЛОСКИ: Обединетата македонска дијаспора ги претставува интересите и потребите на Македонците и на македонските заедници ширум светот. Ние имаме членови насекаде на планетата. Дури и на Нов Зеланд, во Кина, Јапонија, Русија, речиси во сите држави во Европа имаме членство. Главното седиште на нашата организација е во Вашингтон, но планираме да отвориме канцеларија и во Брисел. Ние имаме свои претставници во Брисел и сега тие функционираат во тамошниот систем. Исто така, преку нашите претставници се води постапка за формирање на огранок во Франција, во Париз. Во Канада и Австралија сè уште треба да се организираме. Во Америка ќе треба да се зацврстиме. Имаме наши претставници во Виена, во Санкт Петербург, во Киев, Париз, Лондон, во Шведска, Австралија, и на многу други места.


☀️ Имавте многу активности, но која од нив за Вас беше најуспешна?



КОЛОСКИ: Со помош на европарламентарците испративме три милиони писма, со цел да се изврши притисок врз Бугарија пред таа да стане членка на ЕУ да го признае македонското малцинство. Пред Самитот на НАТО беа испратени 6,8 милиони писма до членките на Алијансата. Досега најуспешен протест ни беше тој во Мелбурн, кога се собраа 25.000-30.000 Македонци. Никогаш досега не сме виделе македонскиот народ толку да се обедини во Австралија. Македонците се обединија поради вториот Букурешт кој ѝ се случи на Македонија. Нам ни беше оневозможено да одиме во НАТО и во ЕУ поради лобирањето на нашето соседство. Тие не сакаат да дозволат Македонија да оди напред, затоа што знаат дека ако Македонија влезе во НАТО и во ЕУ таа ќе стане пример за останатите држави во југоисточна Европа. Сакам да ве информирам зошто сме толку успешни. Ние, Македонците, во дијаспората се обединуваме и формираме пријателства меѓу граѓаните од другите земји, на пример, со Турците, Евреите, Хрватите, Босанците, Американците. Исто така, неодамна најголемата турска организација во Америка ни одобри средства во износ од 150.000 долари наменети за нашето лобирање. До крајот на оваа година планираме и да вработиме човек во нашата канцеларија, затоа што моментно работат само волонтери.



MARKETING, PUBLISHING AND VIDEO PRODUCTION



str. "11 Oktomvri" no. 86-2/12
1000 Skopje, Macedonia
tel/fax: ++389 2 3128 155
mobil : ++389 70 367 925
marili@marili.com.mk
www.marili.com.mk